

20161924418

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.10.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА

I. Цели на програмата

Генерална цел на оваа програма е спречување и сузбивање на бруцелозата кај луѓето на територијата на целата Република.

Притоа, основни цели на годишната Програма се:

1. Намалување на инциденцата на бруцелоза кај луѓето;
2. Спречување на појава на компликации, хронични форми и инвалидитет;
3. Спречување на појава на рецидиви;
4. Намалување на стапката на смртност;
5. Микробиолошка потврда на секој сомнителен случај;
6. Континуирана медицинска едукација, обновување на знаењата на здравствените и ветеринарните работници;
7. Информираност и здравствена едукација на општата популација и на професионално експонираните лица, со цел превенција на бруцелоза.

Овие цели, во 2017 година ќе се остваруваат преку следните активности:

1. Спроведување на мерките и активностите за спречување на појавата, понатамошно ширење на бруцелозата и нејзино сузбивање на територија на целата република, особено во критичните региони;
2. Епидемиолошко следење и испитувања за рано откривање на изворите, патиштата и начинот на пренесување на заразата;
3. Рано и активно откривање на заболените лица, нивно пријавување до надлежните институции, анкетирање, информација и едукација;
4. Рано и адекватно лекување на заболените;
5. Задолжително лабораториско докажување на бруцелозата;
6. Континуирана медицинска едукација на здравствените работници;
7. Информирање и здравствено едукативна дејност.

II. Активности, очекувани резултати (индикатори на успешност)

За остварување на целите утврдени со оваа програма, во 2017 година ќе се спроведуваат следните мерки и активности:

1. Изготвување на работни оперативни планови на регионално ниво, од страна на 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје (Скопје, Велес, Куманово, Тетово, Битола, Прилеп, Штип, Кочани, Струмица и Охрид), со квартално реализирање, локација и целна група на

активностите за спречување и сузбивање на бруцелозата во 2017 година на територијата на подрачјето кое го покриваат, врз основа на епидемиолошката состојба на таа територија.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, во соработка со ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија (во натамошниот текст:ИЈЗ на РМ).

Индикатор: Број на изготвени и доставени оперативни планови до Министерството за здравство.

Рок на известување : 15 јануари 2017

2. Организирање на регионални советувања/работилници на тема бруцелоза – епидемиолошка и епизоотолошка состојба, на кои здравствените работници од Републиката (епидемиолози, инфектолози, микробиолози, матични доктори, претставници од Државен санитарен и здравствен инспекторат и претставници од ветеринарната медицина) на регионално ниво ќе се запознаат со раширеноста на бруцелозата во Република Македонија, со епизоотолошката и епидемиолошката состојба, со клиничката слика, дијагностиката и другите карактеристики на бруцелозата, како и со мерките и активностите кои треба да се спроведуваат за нејзино сузбивање. ИЈЗ на РМ во соработка со Медицински факултет Скопје - Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика подготвува и доставува детален план (датум, место на одржување, планирани здравствени институции - учесници) за 4-те семинари, агенда со теми планирани и листа на предавачи до Министерството за здравство.

Извршители: ИЈЗ на РМ и Медицински факултет Скопје - Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика.

Индикатор: Доставен план, квартален извештај (број на учесници, датум, место) за организирани регионални семинари.

Рок на известување: 15.01.2017 година - доставен план, квартално.

3. ЈЗУ Центри за јавно здравје на својата територија организираат предавања за населението во руралните средини како и предавања за ризични групи на работници со цел запознавање на населението со оваа болест, начините на превенција и опасностите.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје.

Индикатор: Доставен план, квартален извештај (број на учесници, датум, место) за организирани предавања.

Рок на известување: 15.01.2017 година - доставен план, квартално.

4. Активен епидемиолошки надзор на терен преку епидемиолошко извидување и епидемиолошки истражувања за секој откриен случај на бруцелоза кај луѓето или добиен податок од страна на ветеринарни инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство за заболен добиток на одредена територија, како и за рано откривање и дијагноза, евидентирање, пријавување и анкетирање на сите сомнителни и дијагностицирани случаи на бруцелоза со цел да се откријат сите заболени лица во таа населба и навреме да се подложат на медицински третман. 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје земаат материјали за серолошка дијагностика и изготвуваат информации.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, во соработка со ветеринарните инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарно здравство.

Индикатор: Број на епидемиолошки увиди за надзор и следење на бруцелозата и изготвување на информација за најдената состојба и број на епидемиолошки анкети, број на лабораториски тестирања.

Рок на известување: Квартално.

5. Секој случај на заболување од бруцелоза се пријавува задолжително до епидемиолошката дејност на територијата каде е регистрирана болеста. Епидемиолошките служби при 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје ги обработуваат и евидентираат пријавите и за секој случај ги известуваат –ИЈЗ на РМ, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и ветеринарната инспекција надлежна за одредена територија.

10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје изработуваат епидемиолошка анкета за секој заболел и заедно со пријавата ги доставуваат до ИЈЗ на РМ, каде се врши внесување во датабаза, обработка и анализа на пријавите и епидемиолошките анкети на заболените, врз база на што се изработуваат извештаи.

Извршители: Здравствените установи на сите нивоа на здравствена заштита, 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Број на доставени и обработени пријави/анкети за заболени од бруцелоза.

Рок на известување: Квартално.

6. Здравствен надзор над ветеринарните работници, сточарите, работниците во кланиците, млекарниците и во кожарската индустрија ќе се врши преку систематски здравствени прегледи, во кои се вклучени клиничко-серолошки испитувања на бруцелоза.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје и ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Број на здравствени прегледи, број на лабораториски тестирања на професионално експонирани лица.

Рок на известување: Квартално.

7. Во случај на зголемен број на заболени или појава на епидемија на бруцелоза, 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје ќе прават епидемиолошки увиди за следење на состојбата на теренот во соработка со ИЈЗ на РМ и ќе предлагаат мерки за спречување на понатамошно ширење/сузбивање на епидемијата кои ги доставуваат во вид на информација до Министерството за здравство, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и други надлежни институции.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје во соработка со ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Број на теренски увиди и доставени информации при епидемии.

Рок на известување: Квартално.

8. Микробиолошко - лабораториска дијагностика на бруцелозата кај луѓето ќе се врши во лабораториите на 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје. и во лабораториите на ИЈЗ на РМ.

Извршители: Микробиолошките лаборатории при 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје и ЈЗУ Институт за јавно здравје - Скопје.

Индикатор: Извештај за број на направени тестови

Рок на известување: Квартално.

9. Лабораториска конфирмација и верификација на сомнителните и позитивните серолошки наоди од 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје ќе се врши во микробиолошката лабораторија на –ИЈЗ на РМ, со примена на PCR-дијагностика.

Извршители: –ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Извештај за број на конфирмирани/верифицирани лабораториски наоди.

Рок на известување: Квартално.

10. ИЈЗ на РМ обезбедува стручно-методолошка помош од областа на следење и надзор над состојбата со бруцелоза преку теренски увиди – во ЈЗУ Центри за јавно здравје, односно во оние региони каде се регистрирани поголем број на заболени лица или епидемии на бруцелоза и преку други средства за комуникација со 10-те ЈЗУ Центри за

јавно здравје и други здравствени установи (веб страна, електронска пошта), како и информирање за состојбите со ова заболување кај нас и во светот, за што ќе бидат изработени различни информации, упатства и стручни мислења.

Извршители:–ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Број на увиди, изработени информации, препораки, упатства и стручни мислења.

Рок на известување: Квартално.

11. Здравствено воспитување и едукација на населението се врши преку водење на разговори (при теренски посети и анкетирање на лица и домаќинства), потоа по пат на организирани предавања во установи и институции, во населени места од страна на 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, преку средствата за јавно информирање (печатени медиуми, радио и ТВ емисии), постоечките веб-страни на ИЈЗ на РМ и 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје и–ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Број на остварени посети на семејства на заболени лица (анкети), број на предавања во различни установи/населби, број на настапи во медиуми, написи и интервјуа во јавни гласила, информации на интернет, број на поделени флаери.

Рок на извршување: квартално

11.1 ИЈЗ на РМ и 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје во текот на првиот квартал ќе подготват и испечатат флаери за населението со цел запознавање со природата на болеста, начинот на пренесувањето и заштитата кои ќе бидат дистрибуирани во текот на спроведувањето на здравствено едукативните активности.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје и ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Број на отпечатени флаери и примерок.

Рок на извршување: прв квартал

12. Медицински факултет Скопје -Институт за епидемиологија и медицинска биостатистика ќе одржи две акредитирани предавања од областа на интервентна теренска епидемиологија со цел јакнење на капацитетите на епидемиолошките служби.

Извршители: Медицински факултет-Институт за епидемиологија и медицинска биостатистика.

Индикатор: Број на одржани предавања, број на слушатели.

Рок на извршување: прв и трет квартал

Табела број 1 :Приказ по обем и вид на активности по извршители

ЦЈЗ извршители	анкети	надзори	БАБ тест	Brucella capt.test	PCR	Вк.број предавања во рурални средини и за работници	Регионални семинари	Стручно методолошка помош	Интервентна епидемиологија	Бр.ој на отпечатени брошури
ЦЈЗ Штип	70	80	100	80	0	20	/	/	/	1496
ЦЈЗ Скопје	47	47	47	50	0	10	/	/	/	1000
ЦЈЗ Велес	60	98	100	100	0	20	/	/	/	1400
ЦЈЗ Прилеп	50	60	100	80	0	20	/	/	/	1400
ЦЈЗ Тетово	30	60	80	60	0	20	/	/	/	1400
ЦЈЗ Струмица	50	80	80	50	0	16	/	/	/	1400
ЦЈЗ Куманово	50	60	80	50	0	16	/	/	/	1400
ЦЈЗ Битола	30	55	80	40	0	16	/	/	/	1400
ЦЈЗ Охрид	30	50	80	40	0	16	/	/	/	1400
ЦЈЗ Кочани	25	35	50	40	0	16	/	/	/	1000
ИЈЗ на РМ	0	0	100	80	50	0	3	10	/	3000
Мед.фак.	/	/	/	/	/	/	3	/	2	0
вкупно	442	625	897	670	50	170	6	10	2	16296

III. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Согласно предвидените активности, во извршувањето на оваа програма, ќе бидат вклучени следните институции:

- ИЈЗ на РМ
- 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје
- Медицински факултет Скопје - Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ

Здравствените установи кои се извршители на активностите предвидени во оваа програма доставуваат тромесечни и годишни извештаи за спроведените активности.

ЈЗУ Центри за јавно здравје и нивните подрачни единици, треба да подготват и да достават четири тромесечни и еден годишен извештај за состојбата со бруцелоза на нивното подрачје и преземените мерки и активности за нејзино спречување и сузбивање до ИЈЗ на РМ, во точно определени рокови.

ЈЗУ Центри за јавно здравје доставуваат тромесечни извештаи до ИЈЗ на РМ во рок од седум дена по истекот на тромесечјето.

ИЈЗ на РМ подготвува и доставува квартални /трмесечни извештаи до Министерството за здравство во рок од десет дена по завршувањето на кварталот.

ЈЗУ Центри за јавно здравје годишниот извештај за реализација на активностите од оваа програма го доставуваат до ИЈЗ на РМ најдоцна до 15 јануари 2018 година.

ИЈЗ на РМ доставува до Министерството за здравство комплетен извештај за реализираните мерки и активности, предвидени со оваа програма најдоцна до 31 јануари 2018 година.

1.1.1.1.1. V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на програмските активности за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето за 2017 година, потребни се следните средства:

Број	Назив	Количина (вкупно)	Единечна цена (ден)	Вкупно Износ во денари	Извршители
1.	Епидемиолошки надзор на терен и истражување	625	500,00	312.500,00	10-теЦЈЗ
2.	Епидемиолошки анкети	442	100,00	44.200,00	10-теЦЈЗ
3.	ВAB тест	897	220,00	197.340,00	ЦЈЗ и ИЈЗ
4.	Brucella capt.тест	670	900,00	603.000,00	10-те ЦЈЗ, ИЈЗ на РМ
5.	PCR	50	3500,00	175.000,00	ИЈЗ на РМ
6.	Семинари едукативни	6	25.000,00	150.000,00	ИЈЗ на РМ и Медицински факултет -Скопје
7.	Предавања за население во рурални средини и експонирани работници	170	1.500,00	255.000,00	10-те ЦЈЗ
8.	Стручно методолошка помош	10	5.000,00	50.000,00	ИЈЗ на РМ
9.	Специфична едукација по интервентна епидемиологија	2	25.000,00	50.000,00	Медицински факултет - Скопје
10.	Печатење на флаери	16.296	10,00	162.960,00	10-те ЦЈЗ, ИЈЗ на РМ
Б.	ВКУПНО			2.000.000,00 денари	

Исплатата на средствата по Програмата ќе се врши квартално од страна на Министерството за здравство, врз основа на доставените фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата и согласно работниот план.

Фактурирањето ќе се врши по утврдени цени на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и одобрени програмски цени.

Фактурирањето ќе се врши по утврдените програмски цени кои се составен дел на оваа програма, на стандарден образец за фактура, објавен на веб страната на Министерството за здравство со извештај во прилог.

Следење на спроведувањето на оваа програма врши Министерството за здравство и по потреба поднесува Извештај до Владата на Република Македонија.

Реализацијата на програмските активности на регионално и локално ниво ја спроведуваат ЈЗУ Центрите за јавно здравје.

Направените долгови кон извршителите за 2016 година ќе бидат исплатени во тек на 2017 година.

Оваа програма ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2017 година во висина од од 2.000.000,00 денари, од кои 1.500.000,00 денари од основен буџет и 500.000,00 денари од сопствени средства на Министерството за здравство.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година.

Бр. 42-7832/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.